



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба,
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 20 март 1992
Скопје
Број 17 Год. XLVIII

Аквотацијата за 1992 година изне-
сува 2.600 динари. Овој број чини 40
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

220.

Врз основа на член 228 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, донесе

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ МА-
ТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА
РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се утврдува надоместокот на одредени материјални трошоци и други примања на работниците во органите на управата и тоа надоместок на патните, дневните и другите трошоци за службени патувања во земјата, надоместок на трошоците за користење на возила во лична сопственост за службени цели, надоместок на трошоците за одвоен живот од семејството, надоместок за селидбени трошоци, надоместок на трошоците за доаѓање и враќање од работа, надоместок за исхрана, надоместок за користење на годишен одмор, надоместок на трошоците за работа на терен, надоместок на трошоците за погреб и надоместоци на работниците во воздухопловната служба на Владата на Република Македонија

Одредбите на оваа уредба согласно се применуваат и на работниците во судовите, јавните обвинителства, јавните правобранителства, казнено-поправните установи, органите за водење на постапката по прекршоците, Службата за општествено книговодство, Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, стручните и други служби на Собранието на Република Македонија, стручните и други служби на Претседателот на Републиката, Владата на Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија и Народната банка на Македонија.

II. НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО РЕПУБЛИКАТА

Член 2

Под службено патување во Републиката во смисла на оваа уредба се подразбира патувањето на кое работникот се упатува по налог на функционерот кој раководи со органот на управата или на работникот што тој ќе го овласти со задача да изврши определени службени работи надвор од седиштето на органот на управата

Член 3

Надоместокот на трошоците за службено патување во Републиката ги опфаќа.

— надоместок за исхрана и ноќевање (дневница);
— надоместок за патни трошоци на работникот од седиштето на органот на управата до местото во кое се упатува за извршување на службената работа;

— надоместок на други трошоци што ќе ги направи работникот во врска со вршењето на службеното патување.

Член 4

За потребата и траењето на службеното патување во Републиката решава функционерот кој раководи со органот на управата или работникот што тој ќе го овласти

Член 5

Во налогот за службено патување се наведува личното име на работникот, својството на работникот во извршувањето на работите и задачите, траењето и целта на патувањето, денот на тргнувањето, превозното средство што ќе се користи, како и други потребни податоци

Член 6

На службено патување работникот е должен да го користи најекономичното превозно средство (најкупиот пат).

Функционерот или работникот од член 4 на оваа уредба определува кое превозно средство во јавниот сообраќај, како најпогодно ќе се користи на службеното патување.

Ако работникот се упатува на службено патување на кое поради итноста на извршувањето на работата не можат да се користат средства во јавниот сообраќај или службена кола, на работникот му се признава надоместок на патните трошоци за превоз со сопствено патничко возило до износот што според еден изминат километар не може да биде поголем од 30% од продажната цена за еден литар гориво за возилото кое се користи

За користење на патничко возило (автомобил) во лична сопственост за службени цели, како и за висината на надоместокот од став 3 на овој член, решава функционерот кој раководи со органот на управата.

Член 7

Службеното патување во Републиката може да трае до 15 дена непрекинато.

Ако службеното патување трае подолго од 15 дена непрекинато, се смета како работа на терен.

Член 8

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоци за ноќевање може да изнесува до 8% од просечниот личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката во претходните три месеци.

Трошоците за ноќевање се признаваат во полн износ, според приложената сметка, освен за хотелите од „де лукс“ категорија.

Член 9

Висината на дневницата од член 8 став 1 на оваа уредба ја утврдува надлежното тело што ќе го определи Владата.

Член 10

Дневницата се пресметува од часот на тргнувањето на работникот на службеното патување до часот на враќањето со превозното средство и тоа:

1. цела дневница, за секои 24 часа поминати на службено патување, како и за времето поминато на службен пат подолго од 12 часа;

2. половина дневница, за времето поминато на службено патување подолго од 6 до 12 часа

Член 11

Надоместокот за патните трошоци ги опфаќа трошоците за превоз со превозните средство во јавниот сообраќај

Член 12

Надоместоците на другите трошоци што ги има работникот во врска со вршењето на работата на службеното патување се надоместок за резервација на место во превозното средство, трошоци за превоз во градскиот јавен сообраќај, трошоци за телефонски разговори и други трошоци за вршење на службените работи.

Член 13

По завршеното службено патување работникот е должен во рок од 3 дена да поднесе сметка за патните трошоци.

Кон сметката за патните трошоци се приложува налогот за службеното патување, картата за превозното средство што е користено при службеното патување, сметката за ноќевање и сметки за други трошоци што ги направил работникот во вршењето на работата на службеното патување

Член 14

Кога на службено патување се упатува лице од друг орган или организација да изврши определени службени работи за органот на управата, му припаѓа надоместок на патните, дневните и другите трошоци според оваа уредба

Член 15

Кога е определено работник на службено патување да придружува претставник на странска или меѓународна организација или установа или да учествува на состанок со овие претставници му припаѓа надоместок на патните, дневните и другите трошоци според приложената сметка.

III. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

Член 16

Одвоен живот од семејството се смета кога работникот кој има семејство за издржување заснова работен однос по потреба на службата во друг орган на управата надвор од неговото живеалиште, а во местото каде што е седиштето на органот со кој засновал работен однос не живее со неговото семејство.

Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството се исплатува од средствата на буџетот на Републиката што се обезбедуваат во пресметката на соодветниот орган на управата.

Член 17

Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството го утврдува телото што ќе го определи Владата, а кој изнесува 60% од просечниот месечен личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката во претходните 3 месеци.

Надоместокот за одвоен живот не му припаѓа на работникот доколку семејството или тој има живеалиште во една од соседните општини.

На работникот од став 2 на овој член му се исплатува само надоместок на трошоците за доаѓање на работа во висина на стварните превозни трошоци со средствата во јавниот сообраќај.

Член 18

Надоместокот од член 17 на оваа уредба му припаѓа на работникот од денот кога ќе поднесе барање до надлежното тело на Владата а му престанува со денот кога во местото каде што е седиштето на органот во кој работникот засновал работен однос ќе живее со своето семејство.

IV. НАДОМЕСТОК ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ

Член 19

Надоместокот на селидбени трошоци се признава на

— работник кој засновал работен однос или работник што се распоредува на работа на друго работно место во орган на управата по потреба на службата, а надвор од неговото живеалиште, доколку не прима надомест за одвоен живот

Барањето за надоместокот на селидбени трошоци за лицата од став 1 на овој член се поднесува во рок од еден месец од денот на преселувањето

Член 20

Надоместокот за селидбените трошоци од член 19 на оваа уредба му припаѓа на работникот во износ на стварните трошоци за превоз на покуќнината

V. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОАЃАЊЕ И ВРАЌАЊЕ ОД РАБОТА

Член 21

Надоместокот за превоз на работниците за доаѓање и враќање од работа се исплатува во висина на стварните превозни трошоци со јавните сообраќајни средства, доколку не прима надомест за одвоен живот.

Надоместокот за превоз на работниците им се исплатува кога станот во кој живеат е на оддалеченост од над 2 км од местото на работа

VI. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА

Член 22

Правото на надоместок на дел од трошоците за исхрана му припаѓа на работникот во органите во кои не е организирана исхрана, како и во органите, во кои, поради природата на работата таа се одвива во смени

Во органите од став 1 на овој член надоместокот за покривање на издатоците за исхрана во текот на еден месец изнесува 25% од просечниот месечен чист личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката во претходните три месеци.

Висината на надоместокот за делумно покривање на трошоците за исхрана ја определува телото што ќе го определи Владата

Во органите од став 1 на овој член, надоместокот на дел од трошоците за исхрана на работникот може да му се исплатува во готови пари, во случаите и под условите утврдени со општиот акт на органот.

VII. НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР

Член 23

На работникот му припаѓа надоместок за користење на годишен одмор во висина на просечниот месечен чист личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката во претходните три месеци.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член го утврдува телото што ќе го определи Владата.

VIII. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН

Член 24

Под работа на терен во смисла на оваа уредба се подразбираат работите што според својата природа се изведуваат надвор од местото на вработувањето на работникот и во траење подолго од 15 дена непрекинато.

Надоместокот за работа на терен ги опфаќа трошоците за сместување и исхрана и трошоците за превоз на работникот од местото на вработувањето до местото каде што се извршуваат работите.

Член 25

Надоместокот на зголемените трошоци за исхрана и ноќевање за работа на терен преку 15 дена изнесува дневно до 75% од износот на дневницата

Надоместокот од став 1 на овој член го утврдува телото што ќе го определи Владата.

IX НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА РАБОТНИК ИЛИ НА ЧЛЕН НА НЕГОВОТО ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО, ЗА ПОТЕШКИ ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ И ЗА ПОДОЛГО БОЛЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИКОТ

Член 26

Во случај на смрт на работникот на неговото семејство му припаѓа надоместок на дел од трошоците за погреб во износ од два просечни месечни чисти лични доходи во органот каде е вработен

Во случај на смрт на член на потесното семејство на работникот кој живее во заедничко домаќинство и го издржува, на работникот му припаѓа надоместок на дел од трошоците за погреб во висина на просечниот месечен чист личен доход по работник во органот

Член 27

Во случај на потешки последици од елементарни непогоди на работникот му припаѓа надоместок во висина на просечниот месечен чист личен доход по работник во органот.

Член 28

Во случај на боледување подолго од шест месеци на работникот му припаѓа надоместок во висина на просечниот месечен чист личен доход по работник во органот.

X НАДОМЕСТОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА СЛУЖБА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 29

Дневницата на работниците во Воздухопловната служба на Владата на Република Македонија (Воздухопловна служба), за службено патување во Републиката се пресметува еден час пред планираното време за полетување и половина час по слетување-то и изнесува:

1. Цела дневница ако службеното патување траело од 12 до 24 часа;
2. Цела дневница намалена за 30% ако службеното патување траело од 8 до 12 часа, и
3. Половина дневница ако патувањето траело до 8 часа.

Дневницата на работниците во Воздухопловната служба за службено патување во странство се пресметува од времето на полетувањето од последниот аеродром во Републиката до слетувањето на првиот аеродром во Републиката.

Член 30

На членовите на екипажот на авионот им се признаваат трошоците за дневен одмор, врз основа на поднесена хотелска сметка, ако задржувањето на авионот на аеродром надвор од Скопје траело повеќе од четири часа во текот на денот

Член 31

Работниците во Воздухопловната служба имаат право на надоместок на трошоците за кондиционо-рекреативен одмор во Републиката, кој во текот на една календарска година трае 12 дена вклучувајќи го и времето поминато на пат до местото на одмор и за враќање во местото на живеење

Надоместокот за користење на одморот од став 1 на овој член ги опфаќа патните трошоци за ноќевање и исхрана според приложената сметка

Член 32

Пилотите и копилотите имаат право на надоместок — додаток за летање.

Надоместокот од став 1 на овој член на пилотите се утврдува во месечен износ и може да изнесува

1. за пилот — инструктор 30% од неговиот личен доход остварен во тековниот месец;
2. за прв пилот (капетан) 30% од неговиот личен доход остварен во тековниот месец;
3. за втор пилот 25% од неговиот личен доход остварен во тековниот месец; и
4. за пилот на обука 20% од неговиот личен доход остварен во тековниот месец

Член 33

Капетанот на авионот, копилотот и воздухопловно-техничките работници имаат право на надоместок за секој извршен пробен лет, според упатствата на производителот на авионот, заради проверка на извршените работи на виталните делови на авионот (крилата, деловите на опашката, командите, погонската група, уредите за притисок во кабината, инсталацијата за гориво и стројниот трап).

За извршување на пробен лет налог издава старешината што раководи со Воздухопловната служба.

Надоместокот за пробен лет изнесува една дневница

Кога сервисирањето на авионот и пробниот лет се извршува во странство, надоместокот за дневниците се исплатува согласно прописите за исплатување на дневници за патување во странство

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Со денот на влегувањето во сила на оваа Уредба, престанува да важи Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 36/81, 27/85 и 43/86) и Уредбата за највисоките износи на дневните и другите трошоци и на надоместоците на работниците во Воздухопловната служба на Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 6/82) и текстот на Уредбата објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 15 од 12 III. 1992 година.

Член 35

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-361/1
6 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

221.

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за посебната такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/70), која со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот е преземена како Републичка, Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ ВО 1992 ГОДИНА

1. На стоките што се увезуваат освен на стоките што се ослободени од плаќање на царина според одредбите од член 25 до член 30 и член 50 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“ број 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), посебни такси на увезени стоки се плаќаат во височина од 7,5% од царинската основица

2. По исклучок од одредбите на точка 1 од оваа одлука, посебна такса на увезена стока не се плаќа на:

1) увозот на стоки на кои според меѓународни договори не се плаќа царина,		2917	Поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини, нивни халогени сулфо-нитро — и нитроза — деривати
2) увозот на сировини што се увезуваат во согласност со актот со кој се утврдува енергетскиот биланс на Република Македонија за 1992 година, а врз основа на потврда од органот на управата надлежен за работите на енергетиката и индустријата,		2917 3	— ароматични поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати,
3) увозот на готови лекови и потрошен материјал што не се произведува во земјата и што се увезуваат врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за здравство и на увозот на ветеринарски лекови и потрошен материјал што не се произведува во земјата и што се увезуваат врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за работи на земјоделството,		2917 37	— диметил — терефталат
4) увоз на сировини и репродукционен материјал што не се произведуваат во земјата и што служат за производство на дијализатори — врз основа на потврда од органот на управата надлежен за здравството,		29 26	Соединенија со нитрална функција
5) увоз на сировини и репродукционен материјал што не се произведуваат во земјата и што служат за производство на фармацевтски хемикалии, лекови и ренген филмови врз основа на потврда од органот на управата надлежен за работи на стопанството,		2926 10	— Акрилонитрил
6) увоз на руди и железно, цинк, никел, хром и манган и нивни концентрати,		29 29	Соединенија со останати азотни функции
7) увозот и закупот на авиони,		2929 10	— изоцијанати
8) увозот на средства за заштита на растенија и вештачки ѓубрива и сировини и репродукционен материјал што не се произведува во земјата и што служи за производство на средства за заштита на растенијата, детергенти и вештачки ѓубрива — врз основа на потврда од органот на управата надлежен за работи на стопанството,		32 01	Екстракти за штавене од растително потекло, танини и нивни соли, естри, етри и други деривати,
9) увозот на репродукционен материјал за амбалажа и амбалажа за млеко и сокови што не се произведуваат во земјата, врз основа на потврда од органот на управата надлежен за работи на стопанството;		32 02	Синтетички органски материи за штавене, неоргански материи за штавене, препарати за штавене без оглед на тоа дали содржат природни материи за штавене, ензимски препарати за претштавене,
10) увозот на живи животни, месо, освен јагнешко, преработка на месо, вклучувајќи и конзервирано, риба, преработка од риба, вклучувајќи и конзервирана, млеко и млеко во прав, масло за јадење и сурово масло, пченица, брашно, пченка, шеќер и нерафиниран шеќер и сол, врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на стопанството, по претходно прибавено мислење од надлежниот орган на управата за работа на земјоделството;		32 03	Материи за бојосување од растително или животинско потекло (вклучувајќи ги екстрактите за бојосување, но исклучувајќи го животинското црнило), хемиски определени или неопределени, препарати врз база на материи за бојосување од растително или животинско потекло наведени во забелешката 3 кон оваа глава,
11) увозот на семенски материјал — врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на земјоделството;		32 04	Синтетички органски материи за бојосување, хемиски определени или неопределени, препарати врз база на синтетички органски материи за бојосување, наведени во забелешката 3 кон оваа глава, синтетички органски производи што се употребуваат како средства за флуоресценција или како луминофири хемиски определени или неопределени,
12) увозот на сточна храна и компоненти за производство на сточна храна и рибино брашно — врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на земјоделството;		38 09	Средства за доработка, носачи на бои, средства за забрзување на бојосувањето и за фиксирање на материите за бојосување и други производи (на пр. средства за апаратура и нагризнување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа и во слични индустрии, на друго место неспоменати ниту опфатени,
13) увозот на опрема што не се произведува во земјата, освен на патнички моторни возила — врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на стопанството,		39.02	Полимери на пропилен или останати олефини, во примарни облици
14) увозот на производи од следните тарифни броеви и тарифни ознаки.		3902.10	— Полипропилен
12 01	1201.00 — Соја во зрно, вклучувајќи и кршена или дробена,	39.07	Полиацетали, останати полиетри и епоксидни смоли, во примарни облици, поликарбонати, алкидни смоли, полиалил естри и останати полиетри, во примарни облици,
29.03	Халогени деривати на јагленоводород	3907.20	— останато полиетри,
2903.2	— Хлорисани деривати на незаситени ациклични јагленоводороди;	3907.201	— чисти полиетри за меки полиуретански пени
2903 21	— Винилхлорид (хлоретилен); Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо; нитро и нитроза-дериват.	3907.204	— чисти полиетри за полутврди полиуретански пени
2915 3	— Естри на оцетна киселина	3907 205	— припремени полиетри за полутврди полиуретански пени
2915.32	— винил-ацетат	3907.207	— чисти полиетри за тврди полиуретански пени
		3907.99	— Останати:
		39.08	Полиамиди во примарни облици
		3908.10	— Полиамид 6, 11, -12, -6, 6, -6-9, -6, 10 и -6, 12:
		3908 90	— останати
		41.01	Сировини крупни и ситни кожи, говедски кожи и кожи од копита (свежи или солени, сушени, лу-

- 41 02 жени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно обработени (ниту натаму обработувани), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, Сурови кожи овчи и јагнешки (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени пергаментно или транспарентно необработени, ниту поинаку натаму обработувани), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешката 1 под 3), кон оваа глава,
- 41 03 Други крупни и ситни сурови кожи (свежи или посолени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени или поинаку конзервирани, но нештавени ниту пергаментно или транспарентно обработени, ниту поинаку обработувани) со влакна или без влакна, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешката 1 под 2 и 3 кон оваа глава,
- 51 01 Волна, невлачена и нечеслана,
- 51 02 Фина или груба животинска длака, невлачена и нечеслана,
- 51 03 Отпадоци од волна и фини или груби животински влакна, вклучувајќи отпадоци од предиво, но исклучувајќи скубени текстилни материјали,
- 52 01 5201.00 — Памук, невлачен и нечеслан
- 52 02 Отпадоци од памук, вклучувајќи отпадоци од предиво и од скубени текстилни материјали,
- 72 04 Отпадоци и остатоци од железо и челик, отпадни инготи, слабови и друго од железо и челик, за претопување,
- 72 07 Полупроизводи од железо или нелегиран челик
- 7207 1 — Со содржина помала од 0,25% по маса јагленород,
- 7207.11 — со правоаголен (вклучувајќи квадратен) напречен пресек со ширина помала од двојната дебелина,
- 7207 12 — други, со правоаголен (освен квадратен) напречен пресек;
- 72 08 Топловалани плоскати производи од железо и нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, неплатирани и непревлечени,
- 7208 1 — во макари, само топловалани со дебелина помала од 3 мм и минимална граница на развлекување од 275 МПа или со дебелина 3 мм и поголема и минимална граница на развлекување од 355 МПа,
- 7208 121 — за валање и производство на цевки,
- 7208 131 — за валање и производство на цевки,
- 7208 141 — за валање и производство на цевки,
- 7208 221 — за валање и производство на цевки,
- 7208 231 — за валање и производство на цевки;
- 7208.241 — за валање и производство на цевки,
- 72 11 Плоскати валани производи од железо или нелегиран челик со ширина помала од 600 мм, неплатирани или непревлечени;
- 7211 1 — Само топловалани, со дебелина помала од 3 мм и со минимална граница на развлекување од 275 МПа или со дебелина од 355 МПа;
- 7211.12 — други, со дебелина од 4,75 мм и поголема;
- 7211.121 — за ладно валање и производство на цевки;
- 7211.19 — други;
- 7211 194 — за ладно валање и производство на цевки,
- 7211 2 — други, само топловалани,
- 7211 22 — други, со дебелина од 4,75 мм и поголема,
- 7211 221 — за ладно валање и производство на цевки,
- 7211 29 — други,
- 7211 293 — за ладно валање и производство на цевки,
- 84 71 8471 91 — Дигитална централна единица, испорачана посебно или како дел на системот, вклучувајќи и дигитални централни единици кои во исто кукиште имаат една или две од следните единици мемориска единица, влезна единица, излезна единица,
- 8471 92 — Влезни и излезни единици, испорачани посебно или како дел од системот, вклучувајќи влезни и излезни единици кои во исто кукиште имаат и мемориска единица,
- 85 45 Јаглени електроди, јаглени четкички, јаглен за сијалици, јаглен за батерии и други производи од графит или од друг јаглен, со или без метал, за електрични цели,
- 8545 1 — Електроди,
- 8545 11 — за печки,
- 8545 111 — со дијаметар преку 600 мм
- 8545 119 — други,

3 Републичката управа за царини, води евиденција за увозот на стоките во согласност со оваа одлука и тоа за вредноста на увезените стоки, за износот на наплатената давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки и за износот што би се платил да не се користени повластици Републичката управа за царини доставува до Владата на Република Македонија, преку Министерството за финансии, тримесечен извештај за податоците од евиденцијата

4 За стоките за кои според Одлуката за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки во 1991 година („Службен лист на СФРЈ“ бр 83/90, 6/91, 8/91, 13/91 и 22/91), не беше пропишано плаќање на таа давачка или е пропишано плаќање на давачка по пониска стапка, а кои до денот на влегувањето во сила на оваа одлука ја примениле царинската линија, ќе се примени одредбата од таа одлука

5 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-830/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

222.

Врз основа на член 33 од Царинскиот закон, („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот е преземен како републички, Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКИТЕ ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО 1992 ГОДИНА

1 На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање царина според одредбите од член 25 до член 30 и 30-б на Царинскиот закон, давачка за царинско евидентирање се плаќа во височина од 1% од царинската основица.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, давачка за царинско евидентирање не се плаќа на увозот на стоки на кои според меѓународни договори не се плаќа царина и на увоз и закуп на авиони

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-834/1

12 март 1992 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

223

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за плаќање на посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“ бр 63/80), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот е преземен како републички, Владата на Република Македонија до-несува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1992 ГОДИНА

1 На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање на царина според одредбите од член 25 до член 30 и 30-б и член 50 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“ бр 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90)- посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки се плаќа во височина од 7,5% од царинската основица

2 По исклучок од одредбата на точка 1 на оваа одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки не се плаќа на

1) увозот на стоки на кои според меѓународни договори не се плаќа царина;

2) увозот на сировини што се увезуваат во согласност со актот со кој се утврдува енергетскиот биланс на Република Македонија за 1992 година, а врз основа на потврда од органот на управата надлежен за работите на енергетиката и индустријата;

3) увозот на готови лекови и потрошен материјал што не се произведува во земјата и што се увезуваат врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за здравство и на увозот на ветеринарски лекови и потрошен материјал што не се произведува во земјата и што се увезуваат врз основа на одобрение од органот на управата надлежен за работи на земјоделството;

4) увоз на сировини и репродукционен материјал што не се произведуваат во земјата и што служат за производство на дијализатори — врз основа на потврда од органот на управата надлежен за здравството;

5) увоз на сировини и репродукционен материјал што не се произведуваат во земјата и што служат за производство на фармацевтски хемикалии, лекови и ренген-филмови врз основа на потврда од органот на управата надлежен за работи на стопанството;

6) увоз на руди и железо, цинк, никел, хром и манган и нивни концентрати;

7) увозот и закупот на авиони;

8) увозот на средства за заштита на растенија и вештачки ѓубрива и сировини и репродукционен материјал што не се произведува во земјата и што служи за производство на средства за заштита на растенијата, детергенти и вештачки ѓубрива — врз основа на потврда од органот на управата надлежен за работи на стопанството;

9) увозот на репродукционен материјал за амбалажа и амбалажа за млеко и сокови што не се произведуваат во земјата, врз основа на потврда од органот на управата надлежен за работи на стопанството;

10) Увозот на живи животни, месо, освен јагнешко, преработка од месо, вклучувајќи и конзервира-

но, риба, преработка од риба, вклучувајќи и конзервирана, млеко и млеко во прав, масло за јадење и сурово масло, пченица, брашно, пченка, шеќер и нерафиниран шеќер и сол врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на стопанството, по претходно прибавено мислење од надлежниот орган на управата за работа на земјоделството;

11) Увозот на семенски материјал — врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на земјоделството;

12) Увозот на сточна храна и компоненти за производство на сточна храна и рибино брашно — врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на земјоделството;

13) Увозот на опрема што не се произведува во земјата, освен на патнички моторни возила — врз основа на потврда од надлежниот орган на управата за работи на стопанството;

14) увозот на производи од следните тарифни броеви и тарифни ознаки

12 01	1201.00	Соја во зрно, вклучувајќи и кршен или дробена,
29 03		Халогени деривати на јагленоводород
	2903.2	— Хлорисани деривати на незаситени ациклични јагленоводороди,
	2903 21	— винилхлорид (хлоретилен);
29 15		Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро и нитроза-дериват,
	2915.3	— Естри на оцетна киселина
	2915 32	— винил-ацетат
2917		Поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини, нивни халогени сулфо-нитро и нитроза — деривати
	2917 3	— ароматични поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати,
	2917 37	— диметил — терефталат
29 26		Соединенија со нитрална функција
	2926.10	— Акрилонитрил
29 29		Соединенија со останати азотни функции
	2929.10	— изоцијанати
32 01		Екстракти за штавење од растително потекло, танини и нивни соли, естри, етри и други деривати;
32 02	32.02.00	Синтетички органски материи за штавење, неоргански материи за штавење, препарати за штавење без оглед на тоа дали содржат природни материи за штавење; ензимски препарати за претштавење,
		Материи за бојосување од растително или животинско потекло (вклучувајќи ги екстрактите за бојосување, но исклучувајќи го животинското прнило), хемиски определени или неопределени; препарати врз база на материи за бојосување од растително или животинско потекло наведени во забелешката 3 кон оваа глава;
32 03		Синтетички органски материи за бојосување, хемиски определени или неопределени, препарати врз база на синтетички органски материи за бојосување, наведени во забелешката 3 кон оваа глава, синтетички органски производи што се употребуваат како средства за флуоресценција или како луминофири хемиски определени или неопределени;
		Средства за доработка, носачи на бои, средства за забрзување на бо-
3809.		

		јосувањето и за фиксирање на материите за бојосување и други производи (на пр. средства за апаратура и нагизување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа и во слични индустрии, на друго место неспоменати ниту опфатени,		
39 02		Полимери на пропилен или останати олефини, во примарни облици		
	3902 10	— Полипропилен	7208	— други, со правоаголен (освен квадратен) напречен пресек;
39 07		Полиацетали, останати полиетри и епоксидни смоли, во примарни облици, поликарбонати, алкидни смоли, полиалил естри и останати полиестри, во примарни облици		Топловалани плоснати производи од железо и нелегиран челик, со широчина 600 мм или поголема, неплатирани и непревлечени,
	3907 20	— останато полиетри	7208 1	— во макари, само топовалани со дебелина помала од 3 мм и минимална граница на развлекување од 275 МПа или со дебелина 3 мм и поголема и минимална граница на развлекување од 355 МПа,
3907 201	— чисти	полиетри за меки полиуретански пени	7208 121	— за валање и производство на цевки;
3907 204	— чисти	полиетри за полутврди полиуретански пени	7208 131	— за валање и производство на цевки;
	3907 205	— припремени полиетри за полутврди полиуретански пени,	7208 141	— за валање и производство на цевки;
	3907 207	— чисти полиетри за тврди полиуретански пени	7208 221	— за валање и производство на цевки;
	3907 99	— Останати	7208 231	— за валање и производство на цевки;
39 08		Полиамиди во примарни облици	7208 241	— за валање и производство на цевки,
	3908 10	— Полиамид, 6, -11, -12, -6, 6, -6-9, -6, 10 и -6, 12	72 11	Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик со широчина помала од 600 мм, неплатирани или непревлечени,
	3908 90	— останати	7211.1	— Само топовалани, со дебелина помала од 3 мм и со минимална граница на развлекување од 275 МПа или со дебелина од 355 МПа,
41 01		Суровини крупни и ситни кожи, говедски кожи и кожи од копитари (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно обработени, ниту натаму обработувани), со влакна или без влакна, цепени или нецепени,	7211 12	— други, со дебелина од 4,75 мм и поголема,
		Сурови кожи овчи и јагнешки (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени пергаментно или транспарентно необработени, ниту поинаку натаму обработувани), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешката 1 под 3), кон оваа глава,	7211 121	— за ладно валење и производство на цевки,
41 02		Други крупни и ситни сурови кожи (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени или поинаку конзервирани, но нештавени ниту пергаментно или транспарентно обработени, ниту поинаку обработувани), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешката 1 под 2 и 3 кон оваа глава,	7211 19	— други,
		Други крупни и ситни сурови кожи (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени или поинаку конзервирани, но нештавени ниту пергаментно или транспарентно необработени, ниту поинаку обработувани), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешката 1 под 2 и 3 кон оваа глава,	7211 194	— за ладно валење и производство на цевки;
41 03		Други крупни и ситни сурови кожи (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени или поинаку конзервирани, но нештавени ниту пергаментно или транспарентно необработени, ниту поинаку обработувани), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешката 1 под 2 и 3 кон оваа глава,	7211 2	— други, само топовалани,
		Други крупни и ситни сурови кожи (свежи или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени или поинаку конзервирани, но нештавени ниту пергаментно или транспарентно необработени, ниту поинаку обработувани), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешката 1 под 2 и 3 кон оваа глава,	7211 22	— други, со дебелина од 4,75 мм и поголема,
51 01		Волна, невлачена и нечеслана,	7211 221	— за ладно валење и производство на цевки;
51 02		Фина или груба животинска длака, невлачена и нечеслана;	7211 29	— други,
51 03		Отпадоци од волна и фини или груби животински влакна, вклучувајќи отпадоци од предиво, но исклучувајќи скубени текстилни материјали,	7211 293	— за ладно валење и производство на цевки,
52.01	5201.00	Памук, невлечен и нечеслан:	84 71	8471 91 — Дигитална централна единица, испорачана посебно или како дел на системот, вклучувајќи и дигитални централни единици кои во исто куќиште имаат една или две од следните единици мемориска единица, влезна единица, излезна единица,
52 02		Отпадоци од памук, вклучувајќи отпадоци од предиво и од скубени текстилни материјали;		8471 92 — Влезни и излезни единици, испорачани посебно или како дел од системот, вклучувајќи влезни и излезни единица кои во исто куќиште имаат и мемориска единица,
72.04		Отпадоци и остатоци од железо и челик, отпадни инготи, слабови и друго од железо и челик, за претопување;	85 45	Јаглени електроди, јаглени четкички, јаглен за сјајници, јаглен за батерии и други производи од графит или од друг јаглен, со или без метал за електрични цели,
72.07		Полупроизводи од железо или нелегиран челик	8545 1	— Електроди,
	7207.1	— Со содржина помала од 0,25% по маса јаглерод;	8545 11	— за печки,
	7207.11	— со правоаголен (вклучувајќи квадратен) напречен пресек со широчина помала од двојната дебелина;	8545.111	— со дијаметар преку 600 мм
			8545 119	— други,

3. Републичката управа за царина води евиденција за увозот на стоките во согласност со оваа одлука и тоа за вредноста на увезените стоки, за износот на наплатената посебна такса и за износот што би се платил да не се користи повластици. Републичката управа за царина на Република Македонија доставува до Владата на Република Македонија преку Министерството за финансии тримесечен извештај за податоците од евиденцијата

4. За стоките за кои според Одлуката за плаќање посебна такса на увезени стоки во 1991 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/90, 6/91, 8/91, 13/91, 22/91, 38/91 и 46/91), не беше пропишано плаќање на таа такса или е пропишано плаќање на такса по пониска стапка, а кои до денот на влегувањето во сила на оваа одлука ја преминале царинската линија, ќе се применат одредбите од таа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-836/1 Претседател на Владата,
12 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с. р.
224

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/91), а во врска со член 154 став 4 од Законот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ВНЕСУВАЊЕ НА НАЗИВОТ НА ДРЖАВАТА ВО ФИРМАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Член 1

За внесување на називот на државата во фирмата на претпријатието одобрение дава Министерство-то за стопанство

Член 2

Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава во согласност со Министерството за надворешни работи за претпријатијата со странски елемент, а за претпријатија од областа на културата во согласност со Министерството за култура

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

12 март 1992 година Претседател на Владата,
Бр. 23-90/515 д-р Никола Кљусев, с. р.

225.

Врз основа на член 53 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“ број 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90) Владата на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

1 При увозот на брашно, пченица, пченка, шеќер, млеко, месо (освен јагнешко), масло за јадење (сурово и рафинирано), сол, сточна храна, рибина брашно и сувомеснати производи не се плаќа царина

2 Одредбите од точка 1 на оваа Одлука се однесуваат единствено на корисници од Република Македонија, и за снабдување на пазарот во Република Македонија

3 Одредбите од точка 1 и точка 2 на оваа Одлука, се применуваат до 31 05 1992 година

4 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-981/1 Претседател на Владата,
12 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с. р.

226.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр 20/90), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВО ПРОМЕТОТ

1 Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисоките цени изнесуваат, и тоа за:

1) Моторен бензин	дин/лит
— МБ-86	105,00
— МБ-98	115,00
— МБМ-95	110,00
2) Гасно масло-дизел гориво	
— Д-1	85,00
— Д-2	82,00
3) Масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	50,00

4) Масло за горење (мазут)	дин/кг
— лесно (Л)	18,00
— средно (С)	15,00

2. По предлог од Министерството за стопанство, Владата ќе ја определи структурата на малопродажната цена (рафинериската цена, трошоци за превоз и прометот)

3 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-996/1 Претседател на Владата,
19 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с. р.
227.

Врз основа на член 45, став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на СРМ“ бр 38/90) и врз основа на заклучокот на Владата од седницата одржана на 6 март 1992 година, Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНТЕРВЕНТНИ СРЕДСТВА ЗА ДОВЕДУВАЊЕ НА БРАНИТЕ И ОСНОВНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИОНАЛНА СОСТОЈБА

Член 1

За да се избегнат штетните последици по земјоделското производство поради настанатите проблеми (неизвршување на наплатата на водниот надоместок) се обезбедуваат интервентни средства во висина од 80 милиони динари што ќе се наменат исклучиво за доведување на браните и основните објекти во функционална состојба за наводнување во 1992 година

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се обезбедуваат како позајмица од Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 1992 година, со рок на враќање од 6 месеци, со камата во висина од 50% од ексконтната стапка на Народната банка на Македонија

Член 3

За користењето на овие средства Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе склучи договори со водостопанските претпријатија и други претпријатија кои управуваат со хидромелиоративните системи во кои ќе се уреди приоритетот, условите за користење, рокот за враќање и инструментите за обезбедување на враќањето на позајмицата

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-561/2 Претседател на Владата,
19 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с. р.

СОДРЖИНА

220	Уредба за начинот на определувањето на висината на надоместоците за определени материјални трошоци и други примања на работниците во органите на управата	225
221	Одлука за плаќање посебна такса на увезени стоки во 1992 година — — —	227
222	Одлука за височината на давачките за царинско евидентирање во 1992 година —	229
223	Одлука за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1992 година — — —	230
224	Одлука за определување орган за давање одобрение за внесување на називот на државата во фирмата на претпријатието	232
225	Одлука за ослободување од плаќање царина при увозот на оделни производи —	232
226	Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати во прометот — — — — —	232
227	Одлука за обезбедување на интервентни средства за доведување на браните и основните објекти во функционална состојба	232